



**Отворете**  
ги прозорците

**Отворете ги прозорците** е непрофитна, невладина организација креирана во 2005 година од тим со широко познавање и искуство во работа со индивидуалци и организации на лица со хендикеп

Тимот работи на промоција и олеснување на употребата на пристапна информатичка технологија за лица со хендикеп, со цел да се зајакнат еднаквите можности.

Тимот на **Отворете ги прозорците** се наоѓа во Скопје, но изведува активности и во други градови во земјата

## Филантропија

Во буквален превод зборот **филантропија** значи „љубов кон човештвото“. Во современата терминологија терминот се користи за да означи доброволна активност за унапредување и благосостојба на човештвото преку донирање пари, материјални добра, време или труд.

Поддржувајќи ја филантропската активност Вие станувате на „КУМ“ на нашето здружението, со што ќе ги помагате активностите и ќе им овозможите на нашите корисниците секојдневно да имаат пристап до информациите и знаењето.



**Отворете**  
ги прозорците

Здружение на граѓани за поддршка и промоција на пристапна информатичка технологија за лица со хендикеп

## СОГЛАСНОСТ ЗА КУМСТВО

Претпријатието: \_\_\_\_\_

Претставувана од: \_\_\_\_\_

Се согласува да го поддржува Здружението на граѓани **Отворете ги прозорците** во текот на една година со месечна донација од:

30 €

50 €

70 €

\_\_\_\_\_ €

во денараска противвредност на сметката на здружението,

во производи и услуги донирани на здружението.

Дата \_\_\_\_\_

Кум \_\_\_\_\_


(потпис)

Да градиме свет каде што  
технолојјата им овозможува на сите  
целосно да ги искористат своите  
способности.

Веруваме дека создавањето на нови технологии ќе  
ги одстрани постоечките бариери без да создава  
нови и дека информацијата и знаењето треба да  
бидат достапни за сите.



Лидија Крстевска Дојчиновска  
Претседател



## ДОГОВОРЕНИ ОБВРСКИ

**Отворете ги прозорците** се обврзува дека совесно ќе  
располага со средствата добиени како донација. Истите ќе ги  
користи во согласност со целите и мисијата и ќе се залага за  
нивна најрационална распределба. Исто така транспарентно  
ќе известува за употребата на средствата и постигнатите  
резултати.

**Донаторот (Кумот)** се обврзува дека во текот на траење  
на договорот навремено ќе ги уплаќа средствата/ доделува  
производи и услуги.

**Донаторот** има право да го посети здружението во секое  
време и да ги следи активностите.

**Отворете ги прозорците** ќе организира редовни настани  
на кои ќе се заблагодари на донорите и ќе им ги презентира  
постигнатите резултати.